


ИЗБЕРЕТЕ ЕФИКАСНИ УРЕДИ ЗА ГРЕЕЊЕ НА БИОМАСА




Ако сакате да бидете сигурни дека уредот за греење на биомаса кој го купувате е ефикасен и еколошки прифатлив, упатно е да се погледнат сертификатите и ознаките.



ЦЕ ознака покажува дека вашиот уред за греење на биомаса е во склад со законодавството и ги исполнува барањата на Европска унија за сигурноста, здравјето и околината – како во текот на производството така и како готов производ. ЦЕ ознака дава формален пристап до маркетингот и продажбата на европскиот пазар.

На пример, ЦЕ- означување на печки на дрва се доделува врз основа на тестирање спрема европскиот стандард **EN13240** и значи дека ефикасноста на печката е најмалку **50%**.



Во ЕУ, **од 1 јануари 2018 година** уредите за греење на простор на цврсти горива (<50kW) мораат да се продаваат со опечатена етикета која покажува нивна топлинска снага и индекс на енергетска ефикасност. Покрај тоа, сите промотивни информации мораат да вклучуваат и референца на класа на ефикасност од **A++** (најефикасна) до **G** (најмалку ефикасна).

Од 1 јануари 2022 година, покрај етикетата, Правилник за екодизајн поставува пакување на ограничување на емисии кое што мора да се задоволи – вклучувајќи честички, јаглерод монооксид (**CO**), азотни оксид (**NOx**) и органски гасни супстанции (**OGC**). Минимална сезонска ефикасност на греење ќе биде:

- 30% за уреди за простор со отворена комора за горење
- 65% за уреди за греење на простор со затворена комора за горење (освен ложење на дрвени пелети)
- 79% за уреди за греење на простор со затворена комора за горење (на дрвени пелети)
- 65% за шпорети

Проведување на новите прописи ќе вршат националните тела за надзор над тржиште (**MCA**).